



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА КОНЧЕ**

Службен гласник на Општина Конче Бр.8/2022	КОНЧЕ 17.06.2022 ГОДИНА	Излегува по потреба
e-mail:opstina.konce@mt.net.mk	ж.с/ка 735014073863019	Д.Б.4023005118934

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите донесени на 11-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 17.06.2022 година

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 11-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 17.06.2022 година.

1. Програма за одбележување на 12-ти Јули – Празник на општина Конче;
2. Одлука за доделување признанија благодарници и награди по повод одбележувањето на 12-ти Јули- празник на општина Конче;
3. Одлука за одобрување на финансиски придонес-кофинансирање од буџетот на општина Конче за спроведување на проектот „Општинско корисна работа општина Конче 2022/23 година “;
4. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка (дигитални и социјални услуги);
5. Одлука за формирање Координативно тело;
6. Одлука за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Грантовата шема за инвестициски пороекти со дигитална компонента за 2022-2024 година овозможена во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – II фаза“ поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион;
7. Одлука за усвојување на почетниот биланс, годишните сметки за 2021 и 2022 и извештајот за материјалното и финансиското работење на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација и одобрување на работата на ликвидаторот;
8. Одлука за бришење од Трговскиот регистар на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација и за разрешување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” –Струмица - во ликвидација;
9. Заклучок за усвојување Извештај за материјалното и финансиско работење на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација;
10. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка заради заедничко вршење на работи од надлежност на општините;
11. Одлука за утврдување на приоритетен проект за доставување на барање за користење на средства од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој во 2022 година по мерка 124;

12. Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на проект за мерка 124 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година;
13. Одлука за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на општина Конче од сите ризици и опасности;
14. Одлука за одобрување финансиски средства на Звезда Јанева од Градско Балдовци, Струмица;
15. Одлука за одобрување финансиски средства на Ристо Димчев од с.Лубница, Конче;
16. Одлука за одобрување финансиски средства на Дурије Асанова од с.Конче, Конче;
17. Одлука за одобрување финансиски средства на Фатиме Шакири од с.Конче, Конче;
18. Одлука за одобрување финансиски средства за организирање втора фестивалска вечер на 22-от меѓународен детски фолклорен фестивал „ОРО ВЕСЕЛО“-2022-Радивиш и Конче;

Број 09-961/21
Дата 17.06 .2022
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Златко Ристов,с.р.

Врз основа на чл.62 од Законот за локлана самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.40 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година донесе:

ПРОГРАМА

ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 12-ТИ ЈУЛИ-ПРАЗНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ

По повод ***12-ти Јули***-празникот на општина Конче согласно Одлуката бр.91/97 од 24.07.1997 година при одбележувањето на 26 годишнината од прогласувањето на 12 јули како општински празник.

Програмски содржини распределени по денови :

11 Јули (Понеделник)

- 18:00 часот - Фолклорна вечер- сплет на ора и песни, настап на:
Настап на реномиран фолклорен ансамбал
Настап на реномиран фолклорен изведувач и
Културно уметнички друштва од општина Конче, и Радовиш.
- 20:30 часот - Спортски натпревари (I полу финале во мал фудбал);
- Спортски натпревари (II полу финале во мал фудбал);

12 Јули (Вторник)

- 12:00 часот - Прием кај Градоначалникот;
- 13:00 часот - Положување на свежо цвеќе на споменикот на паднатите борци во Конче;

13:30 часот - Свечена седница на Советот на општина Конче, доделување на награди, признанија и диплома;

15.30 часот - Настап на реномиран Ансамбал за народни песни и ора;

16.00 часот- Организиран коктел во Манастирот Св. Стефан-Конче.

19:30 часот - Финален натпревар на фудбалски екипи од 7-12 години;

21:30 часот - Мало финале;

22:30 часот - Финален натпревар во мал фудбал.

Доделување на награди и признанија

Спортски активности

И ова година по повод 12-ти Јули празникот на општина Конче традиционално ќе се доделат награди за освоени места.

Награди

За освоено 1, 2, 3 и 4 место во мал фудбал ќе се доделат:

1-награда	150.000 ден.
2-награда	80.000 ден.
3-награда	40.000 ден.
4-награда	10.000 ден.

За освоено 1, 2 и 3 место во мал фудбал на екипи од 7 до 12 години ќе се доделат

1-награда	6.000 ден.
2-награда	4.000 ден.
3-награда	2.000 ден.

Пријавенте екипи од 7 до 12 години не плаќаат учество.

Цена за судење на судии 3000 денари од вечер за двајца судии со вклучени патни трошци.

Пријавените екипи треба да платат учество од 4000 денари .

За освоено 1, 2 и 3 место во подготовка на традиционална храна во манастирот Св. Стефан во Конче ќе се доделат :

1-награда	3.000 ден.
2-награда	2.000 ден.
3-награда	1.000 ден.

Медали и дипломи за освоено 1, 2 и 3 место во борење слободен стил-пионери

Угостителски активности во рамките на турнирот во мал фудбал-2022 година ќе ги вршат најмалку 2 а најмногу 3 деловни субјекти со соодветна дејност и седиште во општина Конче, по распишан јавен повик од општина Конче по принципот прв дојден прв услужен.

Златни плакети, Признанија и Благодарници ќе се доделат на правни и физички лица за осебен придонес, соработка и афирмација на општина Конче.

Златни плакети

1. Амбасадор Кејт Мари Брнз - Америчка амбасада во РСМ - за успешна соработка
2. РБ Боров Дол-Радовиш - за успешна соработка

Признанија

Признанија ќе бидат доделени на физички и правни лица со посебни заслуги и придонес од општо значење за општината и тоа:

1. Градоначалникот на Општина Радовиш - за успешна соработка ;
2. Градоначалникот на Општина Василево - за успешна соработка
3. Центар за развој на југоисточен плански регион-Струмица - за успешна соработка
4. Градоначалникот на Општина Босилово - за успешна соработка;
5. Градоначалникот на општина Ново Село - за успешна соработка;
6. Градоначалникот на Општина Штип - за успешна соработка
7. Градоначалникот на Општина Неготино - за успешна соработка
8. Градоначалник на општина Струмица - за успешна соработка

Благодарници ќе се доделат на:

1. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ - за учество и збогатување на Програмата;
2. ДРУШТВА
3. ТВ КОБРА Радовиш - за успешна соработка;
4. Сојузот на борците-Радовиш и Конче - за успешна соработка;
5. ЈПКД *Лакавица*-Конче - за успешна соработка;
6. ООУ * Гоце Делчев*-Конче - за успешна соработка;
7. ЈОУДГ „12-ЈУЛИ“с. Конче - за успешна соработка;
8. Славчо Петров-с. Ракитец - крводарител кој дарувал крв повеќе од 15 пати и спасил човечки животи;
9. Данче Костадинова-Конче - крводарител кој дарувал крв повеќе од 15 пати и спасил човечки животи;
10. Ѓунѓор Демиров-Конче - крводарител кој дарувал крв повеќе од 15 пати и спасил човечки животи;
11. Игор Ристов-Конче - успешен фудбалер од општина Конче за учество во тимот на младинска репрезентацијата У 15 на РС Македонија;
12. Тони Танчев -Радовиш посхумно - за развој и афирмација на борењето во општина Конче;

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 13. ПЗУ *Зегин Фарм*-Конче | - за успешна соработка; |
| 14. Денталист МИА стоматолошка ординација | - за успешна соработка; |
| 15. ПЗУ *Др.Ангел*-Радовиш | - за успешна соработка; |
| 16. Сојуз на пензионери за Радовиш
и Конче | - за успешна соработка;
- за успешна соработка; |
| 17. ЗРЛД Студенец-Конче | - за успешна соработка; |
| 18. ЗТ „Крива Лакавица“-Ракитец | - за успешна соработка; |
| 19. ЗЖ „Конечанка,“-Конче | - за успешна соработка; |
| 20. Судии на турнирот во мал фудбал
натпревари на турнирот во мал фудбал Конче 2022 година; | - за успешно судење на фудбалските |
| 21. Пешо Инженеринг-Струмица | - за успешна соработка; |
| 22. ГП Техника –Радовиш | - за успешна соработка; |
| 23. На реномиран изведувач | - за успешна соработка |

Дипломи

Дипломи и пехари ќе се доделат за освоено 1,2 и 3 место на турнирот во мал фудбал и медали и дипломи за освоено 1, 2 и 3 место во борење.

Број 08-961/3
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

Врз основа на чл.62 од Законот за локлана самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.40 од Статутот на општина Конче, а согласно чл.2 и ч.3 од Одлуката за востановување на општински награди и признанија,
Советот на општина Конче на седницата одржана на 17.06.2022 година донесе

О Д Л У К А

За доделување признанија благодарници и награди по повод одбележувањето на 12-ти Јули празник на општина Конче

Член 1

ПРИЗНАНИЈА ќе бидат доделени на физички и правни лица со посебни заслуги придонес од општо значење за општината и тоа:

Златни плакети

1. Кејт Брнс Амбасадор во Америчка амбасада во РСМ - за успешна соработка
2. РБ Боров Дол-Радовиш

ПРИЗНАНИЈА

1. Градоначалникот на Општина Радовиш - за успешна соработка ;
2. Градоначалникот на Општина Василево - за успешна соработка
3. Центар за развој на југоисточен плански регион-Струмица - за успешна соработка
4. Градоначалникот на Општина Босилово - за успешна соработка;
5. Градоначалникот на - за успешна соработка;

- општина Ново Село
6. Градоначалникот на Општина Штип - за успешна соработка
7. Градоначалникот на Општина Неготино - за успешна соработка
8. Градоначалник на општина Струмица - за успешна соработка

БЛАГОДАРНИЦИ ќе се доделат на:

1. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ - за учество и збогатување на Програмата;
2. ДРУШТВА
3. ТВ КОБРА Радовиш - за успешна соработка;
4. Сојузот на борците-Радовиш
а. и Конче - за успешна соработка;
5. ЈПКД *Лакавица*-Конче - за успешна соработка;
6. ООУ *Гоце Делчев*-Конче - за успешна соработка;
7. ЈОУДГ „12-ЈУЛИ“с. Конче - за успешна соработка;
8. Славчо Петров-с. Ракитец - крводарител кој дарувал крв повеќе од 15 пати и спасил човечки животи;
9. Данче Костадинова-Конче - крводарител кој дарувал крв повеќе од 15 пати и спасил човечки животи;
10. Ѓунѓор Демиров-Конче - крводарител кој дарувал крв повеќе од 15 пати и спасил човечки животи;
11. Игор Ристов-Конче - успешен фудбалер од општина Конче, за учество во тимот на младинска репрезентацијата У 15 на РС Македонија;
12. Тони Танчев -Радовиш посхумно - за развој и афирмација на борењето во општина Конче;
13. ПЗУ *Зегин Фарм*-Конче - за успешна соработка;
14. Денталист МИА стоматолошка ординација - за успешна соработка;
15. ПЗУ *Др.Ангел*-Радовиш - за успешна соработка;
16. Сојуз на пензионери за Радовиш и Конче - за успешна соработка;
17. ЗРЛД Студенец-Конче - за успешна соработка;
18. ЗТ „Крива Лакавица“-Ракитец - за успешна соработка;
19. ЗЖ „Конечанка,“-Конче - за успешна соработка;
20. Судии на турнирот во мал фудбал натпревари - за успешно судење на фудбалските на турнирот во мал фудбал Конче 2022 година;
21. Пешо Инженеринг-Струмица - за успешна соработка;
22. ГП Техника –Радовиш - за успешна соработка;
23. На реномиран изведувач - за успешна соработка

ДИПЛОМИ и пехари ќе се доделат за освоено 1,2, 3 и 4 место на турнирот во мал фудбал.

НАГРАДИ за освоено 1,2, 3 и 4 место во мал фудбал ќе се доделат:

1-награда	150.000 ден.
2-награда	80.000 ден.
3-награда	40.000 ден.
4-награда	10.000 ден.

Избор на : најдобар играч , голмам и стрелец на турнир во мал турнир -3000 денари .

За освоено 1,2 и 3 место во мал фудбал на екипи од 7 до 12 години ќе се доделат:

1-награда	6.000 ден.
2-награда	4.000 ден.
3-награда	2.000 ден.

-За организација и реализација на турнирот во мал фудбал се определуваат шест лица од кои двајца членови на Советот и четири лица определени од Градоначалникот, надоместокот за присуство од вечер изнесува 1000 денари.

-За одржување на редот на теренот каде се одигруваат натпреварите се определуваат пет лица , надоместокот за присуство од вечер изнесува 1000 денари.

- За поставување на рефлектори, одржување на осветлување, хигиената на теренот и поставување на тоалетни кабинни се задолжува ЈПКД Лакавица-Конче, исплатата ќе се врши по доставени фактури по определни цени согласно усвоени тарифници.

- За ангажирање на лекар за време на турнирот во мал фудбал се одобруваат 10.000 денари.

- За собирање на топките за време на натпреварите за деца се одобруваат 300 денари од вечер.

- За набавка на фудбалски топки се одобруваат 25.000 денари

-Организацијата на културните манифестации (настап на ФА, реномиран изведувач) натпревар во подготовка на традиционална храна во манастирот Св. Стефан во Конче ќе биде од страна на ЗЖ Конечанка –Конче

- 1 -награда 3000 денари
- 2 -награда 2000 денари
- 3 -награда 1000 денари

- Организацијата на борење ќе биде од страна на БК Бучим Конче согласно усвоената Програма на Клубот од страна на Советот на општина Конче.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во *Службен гласник на општина Конче*.

Број 08-961/4
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 год. донесе

О Д Л У К А

за одобрување на финансиски придонес-кофинансирање од буџетот на општина Конче за спроведување на проектот „Општинско корисна работа општина Конче 2022-2023 година “

Член 1

Со оваа Одлука со одобрува финансиски придонес- кофинансирање од страна на општина Конче за спроведување на програмата „Општинско корисна работа општина Конче 2022-2023 годгодина“.

Член 2

Во рамките на програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) за обезбедување на поддршка во рамките на проектот „Креирање можности за работа за сите-IV,, Општина Конче, Агенцијата за вработување и УНДП Скопје склучија Договор бр.03-841/1 од 27.05.2022 година за финансиска поддршка на Програмата,„Општинско корисна работа општина Конче 2022-2023 година,,. Програмата ќе започне да се имплементира од 01.07.2022 и ќе трае до 30.04.2023 година.Во програмата ќе бидат ангажирани вкупно 9 невработени лица од општината Конче со месечен бруто надоместок од 9000 денари.

Член 3

Согласно Договорот УНДП се обврзува да обезбеди финансиска поддршка од 80% за 9 ангажирани лица од кои 9 лица за помош на стари лица за период од 9 месеци.
- Општина Конче се обврзува да учествува со кофинансирање од 20% за 9 ангажирани лица од кои 9 лица за помош на стари лица.
Вкупните одобрени финансиски средства на Програмата за 2022/23 година изнесуваат 729.000,00 денари од кои УНДП учествува со 583.200 ден и Општина Конче кофинасира со 145.800 денари

Член 4

Носител на проектот е општина Конче а партнери поддржувачи на проектот се:
-ООУ „ Гоце Делчев“-Конче
-ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“-Конче
-ЦРВЕН КРСТ -Општинска Организација Радовиш

Член 5

Оваа Одлука стапува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-961/5
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Врз основа на член 8 став (1), став (2) и став (3) од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ број 79/2009), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р Македонија бр. 5/02), член 11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче (Службен гласник на Општина Конче бр.4/06),

Советот на општина Конче, на Седницата одржана на ден 17.06.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за воспоставување меѓуопштинска соработка

Член 1

Се воспоставува меѓуопштинска соработка со Општина Конче заради заедничко вршење работи од надлежност на општините кои што се однесуваат на , заштита на лицата изложени на социјален ризик (жртви на семејно/родово насилство) според член 22 од ЗЛС а во склоп на проектот Достапни и ефикасни, дигитални и социјални услуги на општините Радовиш и Конче, одобрен од канцеларијата на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во соработка со Бирото за регионален развој.

Член 2

Меѓуопштинската соработка од член 1 на оваа одлука ќе се остварува преку членот 9 од ЗМОС т.е преку Договор за здружување на финансиски, материјални и други средства.

Член 3

Ова одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Конче.

Број 08-961/6
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

Врз основа на член 37 и член 38 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ број 79/2009), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р Македонија бр. 5/02), член 11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче (Службен гласник на Општина Конче бр.4/06),

Советот на општина Конче, на Седницата одржана на ден 17.06.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за формирање Координативно тело

Член 1

Се формира Координативно тело за следење и координирање на меѓуопштинската соработка воспоставена помеѓу општините со одделни одлуки на советите на општините Радовиш и Конче. Координативното тело се формира за периодот на остварувањето на воспоставената меѓуопштинска соработка.

Член 2

Координативното тело го сочинуваат по еден (1) претставник од општините од член 1 став 1 на оваа одлука. Претставниците на Координативното тело ги определуваат Советите на Општините од член 1 став 1 на оваа одлука со мандат од една (1) години.

Член 3

За член/ови на Координативното тело од Општина Радовиш се именува лицето:

- Златко Ристов, градоначалник на Општина Конче

Член 4

Координативното тело ги врши работите што се однесуваат на:

- надзор, следење и координација на меѓуопштинската соработка и
- надзор на проектот Достапни и ефикасни, дигитални и социјални услуги на општините Радовиш и Конче и одобрените буџетските средства за спроведување на истиот.

Член 5

Координативното тело донесува Деловник за работа.

Член 6

Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-961/7
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р Македонија бр. 5/02), член 11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче (Службен гласник на Општина Конче бр.4/06), Советот на општина Конче, на Седницата одржана на ден 17.06.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Грантовата шема за инвестициски пороекти со дигитална компонента за 2022-2024 година овозможена во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – II фаза“ поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион

Член 1

Со оваа одлука се обезбедуваат финансиски средства како сопствено учество од општина Конче потребни за реализација на проектот „Енергетски ефикасен регион“. Носител на проектот е Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, а ќе се реализира во партнерство со општина Радовиш, општина Василево и општина Конче преку Грантовата шема за инвестициски пороекти со дигитална компонента за 2022-2024

година овозможена во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – II фаза“.

Член 2

Вкупниот буџет на проектот е 22.899.786,00 денари, а сопственото учество на општина Конче како партнер број 3 во проектот од член 1 изнесува 747.946,00 денари со ДДВ.

Член 3

Средствата за оваа намена се обезбедуваат од буџетот на општина Конче.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник“ на Општина Конче.

Број 08-961/8
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.5/02) и членот 539 од Законот за трговски друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/204, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 38/14, 41/14, 138/2014; 88/2015; 192/2015; 217/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; 64/2018; 120/2018; 195/2018; 239/2018; 79/2020; 123/2020; 290/2020; 215/2021; 99/2022), Советот на Општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на почетниот биланс, годишните сметки за 2021 и 2022 и извештајот за материјалното и финансиското работење на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација и одобрување на работата на ликвидаторот.

Член 1

Основачите на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Општина Радовиш и Општина Струмица, го усвојуваат билансот на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација, изготвен од ликвидаторот.

Основачите на заедничкото јавно претпријатие „АСТРА-ЛУНА“- во ликвидација ги усвојуваат годишните сметки за 2021 и 2022 и извештајот за материјалното и финансиското работење на Претпријатието, изготвени од ликвидаторот.

Член 2

Ликвидаторот, постапката за бришење на Претпријатието врз основа на ликвидација ја спроведе во согласност со Законот за трговските друштва, начелата на објективност, документарност, стручност и совесност, па согласно тоа се одобрува работата на ликвидаторот.

Поради исполнети услови, односно завршување на постапката за ликвидација, Заедничкото јавно претпријатие „АСТРА-ЛУНА“- во ликвидација, да се брише од Трговскиот регистар, согласно Законот за трговски друштва.

Член 3

Одлуката е донесена да послужи пред Централниот регистар на РСМ во постапка за бришење на Претпријатието врз основа на ликвидација.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Конче“ .

Број 08-961/9
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.5/2002) и членот 265 од Законот за трговски друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/204, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13 38/14, 41/14, 138/2014; 88/2015; 192/2015; 217/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; 64/2018; 120/2018; 195/2018; 239/2018; 79/2020; 123/2020; 290/2020; 215/2021; 99/2022), Советот на Општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022, донесе

ОДЛУКА

за бришење од Трговскиот регистар на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација и за разрешување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ –Струмица - во ликвидација.

Член 1

Поради исполнети услови, односно завршување на постапката за ликвидација , Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација, да се брише од Трговскиот регистар, согласно Законот за трговски друштва.

Член 2

Сузана Стојкова , со адреса на ул. Иљо Шопов бр.15/6 од Струмица, со ЕМБГ 0308978465018, се разрешува од функцијата ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Конче“ .

Број 08-961/10
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година донесе:

З А К Л У Ч О К

За усвојување на Извештај за материјалното и финансиско работење на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација

1. Се **УСВОЈУВА** Извештај за материјалното и финансиско работење на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација
2. Заклучокот влегува во сила со денот на неговото објавување во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-961/11
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Врз основа на чл. 4 став 3 од законот за меѓуопштинска соработка (Службен весник на РМ бр. 79/09) , член 14 став 1 и член 36 став 1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) и член 11 и 12 став 2 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година ја донесе следната

О Д Л У К А

За воспоставување на меѓуопштинска соработка заради заедничко вршење на работи од надлежност на општините

член 1

Се воспоставува меѓуопштинска соработка со општина Радовиш и општина Конче заради заедничко вршењена работи од надлежност на општините, а кои се однесуваат на:

Област финансии:

- Даночен извршител;
- Внатрешен ревизор;

Област урбанизам:

- Заштита на животна средина во делот на одобрување елаборати и во делот на издавање интегрирани Б еколошки дозволи, како и водење регистар на издадените дозволи;

Област јавни дејности:

- Интервенции од противпожарна заштита;

Област инспекциски надзор:

- Овластен градежен инспектор;
- Овластен инспектор за патен сообраќај и патишта;
- Градежен извршител;

Област постапување по жалби против акти на овластени општински инспектори

- Комисија за постапување по жалби против акти на овластени општински инспектори

член 2

Обликот на соработка ќе се остварува преку склучување на договор за вршење на определени работи од страна на општина Радовиш за општина Конче, т.е со давање на интелектуални услуги од страна на администрацијата на општина Радовиш.

член 3

Се овластува градоначалникот на општина Конче да склучи договор за давање на интелектуални услуги од страна на општинската администрација Радовиш за потребите на општинската администрација Конче.

член 4

Специфичните облици на соработка што не се предвидени во член 1 од оваа одлука, ќе се регулираат со анекс на веќе склучениот договор од страна на градоначалниците на двете општини.

член 5

Надоместокот за извршените услуги од страна на администрацијата на општина Радовиш за потребите на администрацијата на општина Конче ќе се утврди во договорот .

член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во <Службен гласник на општина Конче>.

Број 08-961/12
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За утврдување на приоритетен проект за доставување на барање за користење на средства од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој во 2022 година по мерка 124

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува приоритетен проект со кој општина Конче ќе поднесе барање за користење на средства од Програма за финансиска поддршка на руралниот

развој во 2022 година по мерка 124— Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството наменети за: Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште за проектот:

- „ Пристапен пат до земјоделско земјиште за КП бр.2929 КО Долни Липовиќ со должина од 660м и ширина 3м”

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-961/13
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на проект за мерка 124 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година

Член 1

Со оваа одлука Советот на општина Конче дава согласност за намена на инвестицијата со цел реализација мерка 124 – Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството наменети за: Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште од Програмата за финансиска поддршка во руралниот развој за 2022 година за проект:

- „ Пристапен пат до земјоделско земјиште за КП бр.2929 КО Долни Липовиќ со должина од 660м и ширина 3м”

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-961/14
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Врз основа на чл.36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), и чл. 11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче, а во врска со член 15 став 2 од Уредба за Методологијата за изработка на процената на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената(Сл.Весник на РМ бр.13/11),,

Советот на Општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за доставување на Процена на загроеност на подрачјето на општина Конче од сите ризици и опасности

Член 1

Целосната Процена на загроеност на подрачјето на општина Конче од сите ризици и опасности, по претходно доставено барање преку Регионалниот центар за управување со кризи-Радовиш се дава на користење на:

- СВР Струмица

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-961/15
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Согласно член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За одобрување финансиски средства на Звезда Јанева од Градско Балдовци, Струмица

Член 1

Со оваа Одлука по Барање од Звезда Јанева од Градско Балдовци, Струмица бр. 08-846/1 од 13.05.2022 година родена во с.Габревци, Конче се одобруваат финансиски средства како помош во висина од 10.000,00 денари нето, поради тешка здравствена состојба, која боледува од тумор и фрактура на колк и се наоѓа во неподвижна состојба, утвредно во доставениот извештај од доктор специјалист .

Член 2

Средствата да се исплатат на име Звезда Јанева од Градско Балдовци,Струмица со ЕМБГ 0406955465020 на трансакциска сметка 320500031349023- Централна Кооперативна Банка А.Д Скопје.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното објавување во “Службен гласник на општина Конче”.

Број 08-961/16
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Согласно член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За одобрување финансиски средства на Ристо Димчев од с.Лубница, Конче

Член 1

Со оваа Одлука по Барање од Ристо Димчев од с.Лубница, Конче бр. 08-725/1 од 20.04.2022 година се одобруваат финансиски средства како помош во висина од 10.000,00 денари нето, поради тешка здравствена состојба, со прележан мозочен удар со парализирани екстремитети за физикална терапија, утвредно во доставениот извештај од доктор специјалист .

Член 2

Средствата да се исплатат на име Ристо Димчев од с.Лубница, Конче со ЕМБГ 0104962464017 на трансакциска сметка 240187016491431 - Уни Банка.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното објавување во “Службен гласник на општина Конче”.

Број 08-961/17
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Согласно член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За одобрување финансиски средства на Дурије Асанова од с.Конче, Конче

Член 1

Со оваа Одлука по Барање од Дурије Асанова од с.Конче, Конче бр.08-909/1 од 26.05.2022 година се одобруваат финансиски средства како помош во висина од 30.000,00 денари нето, поради лоша здравствена состојба, оперирана од тумор на града и постоперативно лекување , утвредно во доставениот извештај од доктор специјалист .

Член 2

Средствата да се исплатат на име Дурије Асанова од с.Конче, Конче со ЕМБГ 0605985495032 на трансакциска сметка 200003247830913 - Стопанска Банка.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното објавување во “Службен гласник на општина Конче”.

Број 08-961/18
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Согласно член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За одобрување финансиски средства на Фатиме Шакири од с.Конче, Конче

Член 1

Со оваа Одлука по Барање од Фатиме Шакири од с.Конче, Конче бр.08-945/1 од 01.06.2022 година се одобруваат финансиски средства како помош во висина од 8.000,00 денари за плаќање на долг за потрошена електрична енергија која е прекинета од страна на ЕВН, поради лошата финансиска и здравствена состојба и длабока старост на барателот, и создавање на основни елементарни услови за живеење .

Член 2

Средствата да се исплатат директно на сметка на ЕВН по доставените фактури во прилог на Барањето.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното објавување во “Службен гласник на општина Конче”.

Број 08-961/19
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Согласно член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За одобрување финансиски средства за организирање втора фестивалска вечер на 22-от меѓународен детски фолклорен фестивал „ОРО ВЕСЕЛО“-2022-Радивиш и Конче

Член 1

Со оваа Одлука по Барање од уметничкиот директор на МДФФ „ОРО ВЕСЕЛО“-2022 бр. 08-911/1 од 26.05.2022 година се одобруваат финансиски средства за покривање на организацијата на втора фестивалска вечер на 22-от меѓународен детски фолклорен фестивал „ОРО ВЕСЕЛО“-2022-Радивиш и Конче .

Член 2

Се задолжува Градоначалникот на општина Конче направените трошоци за реализирање на фестивалот (превоз на учесниците , оброк со освежителни пијалоци и други трошоци) да ги исплати по доставени фактури за набавките од страна на добавувачите.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното објавување во “Службен гласник на општина Конче”.

Број 08-961/20
Дата 17.06.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

С О Д Р Ж И Н А

1. Програма за одбележување на 12- ти Јули – Празник на општина Конче;
2. Одлука за доделување признанија благодатници и награди по повод одбележувањето на 12-ти Јули- празник на општина Конче;
3. Одлука за одобрување на финансиски придонес-кофинансирање од буџетот на општина Конче за спроведување на проектот „Општинско корисна работа општина Конче 2022/23 година“;
4. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка (дигитални и социјални услуги);
5. Одлука за формирање Координативно тело;
6. Одлука за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Грантовата шема за инвестициски пороекти со дигитална компонента за 2022-2024 година овозможена во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – II фаза“ поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион;
7. Одлука за усвојување на почетниот биланс, годишните сметки за 2021 и 2022 и извештајот за материјалното и финансиското работење на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација и одобрување на работата на ликвидаторот;
8. Одлука за бришење од Трговскиот регистар на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација и за разрешување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” –Струмица - во ликвидација;

9. Заклучок за усвојување Извештај за материјалното и финансиско работење на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација;
10. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка заради заедничко вршење на работи од надлежност на општините;
11. Одлука за утврдување на приоритетен проект за доставување на барање за користење на средства од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој во 2022 година по мерка 124;
12. Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на проект за мерка 124 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година;
13. Одлука за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на општина Конче од сите ризици и опасности;
14. Одлука за одобрување финансиски средства на Звезда Јанева од Градско Балдовци, Струмица;
15. Одлука за одобрување финансиски средства на Ристо Димчев од с.Лубница, Конче;
16. Одлука за одобрување финансиски средства на Дурије Асанова од с.Конче, Конче;
17. Одлука за одобрување финансиски средства на Фатиме Шакири од с.Конче, Конче;
18. Одлука за одобрување финансиски средства за организирање втора фестивалска вечер на 22-от меѓународен детски фолклорен фестивал „ОРО ВЕСЕЛО“-2022-Радивиш и Конче;

„ Службен гласник на
Општина Конче“

